



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

Sluzbeni vestnik na Repub.
Maked.

Shoplo

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издавања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. IX

Плата за 1953 година изнесува 1000.— дина, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838. Администрација 26-276. Пропаганско одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

289.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СРОКОВИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕТО НА ЖАЛБИТЕ ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ЗА ОБЛОГ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

Член 1

Против секое првостепено решение за облог на данокот на доход може да се подаде жалба до комисијата за даночни жалби при народниот одбор на околицата односно градот во рок од петнаесет дена од денот на соопштувањето на решението за облог на данокот.

Покрај даночниот обврзник жалба може да подаде и референтот на првостепената даночна комисија што го донела ожалбеното решение. За него рокот за подавање жалба е осум дена подолг од рокот за кој даночниот обврзник може да подаде жалба.

Подадената жалба не ја запира наплатата на обложениот данок.

Член 2

Финансискиот орган на народниот одбор на околицата (градот) или градската општина со одделни права односно првостепената даночна комисија, покрај соопштувањето облогот на данокот на даночните обврзници на пропишаниот начин, ќе му ги соопштува на граѓанството утврдените даночни основици на данокот на доход истакнувајќи го списокот на јавен увид во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението, ако не се врши соопштувањето на облогот на даночните обврзници со изложување на распоред или други списоци на јавен увид.

Поодделни граѓани или групи граѓани можат на комисијата за даночни жалби при народниот одбор на околицата односно градот да и' поднесат приговор против решението за облог на данокот на доход на друг даночен обврзник што го донела даночната комисија или финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права, ако сметаат дека даночната основица е утврдена ниско.

Приговорите на граѓаните по претходниот став можат да се поднесуваат до истекот на 30 дена од денот на истакнувањето на увид на списокот на утврдените даночни основици.

По приговорите на граѓаните решава комисијата за даночни жалби во сето како и по жалбите (чл. 3 од оваа уредба).

Приговорите на граѓаните против решенијата за облог на данокот на доход не подлежат на такса.

Член 3

По жалбите изјавени против решенијата за облог на данокот на доход решава комисијата за даночни жалби при народниот одбор на околицата односно градот.

Комисијата за даночни жалби при народниот одбор на околицата односно градот се состои од претседател и двајца или четири члена и нивни заменици.

Претседателот и членовите на комисијата за даночни жалби и нивните заменици како и референтот на комисијата, ги назначува и разрешува републичкиот државен секретар за работи на народното стопанство односно секретарот за стопанство на автономната единица по предлог од народниот одбор на околицата односно градот или по сопствен избор.

Претседателот и членовите на комисијата за даночни жалби и нивните заменици пред да ја преземаат должноста полагаат заклетва.

Член 4

Комисијата за даночни жалби решава со мнозинство гласови.

Комисијата може да донесува решенија само ако на седницата на комисијата е присутен претседателот или неговиот заменик и најмалку уште два члена или нивни заменици.

Кога комисијата за даночни жалби не ја усвои жалбата од референтот на првостепената даночна комисија или приговорот на граѓаните, или кога по жалбата на даночниот обврзник ја намали даночната основица, а референтот на комисијата за даночни жалби наоѓа дека даночната основица е утврдена во износ помал од износот што и' одговара на фактичната состојба, должен е на надлежниот јавен правобранител да му поднесе барање за подигање тужба против решението на комисијата.

Член 5

Функцијата на претседателот и на член на комисијата за даночни жалби е почесна граѓанска должност.

Народниот одбор на околицата односно градот може да им определи умерена дневница на претседателот и на членовите на комисијата кои не се активни државни службеници од местото на заседанието на комисијата, како надокнада за губитокот на заработката и за покривање на трошоците. Референтот на комисијата за даночни жалби има право на дневница и на патни трошоци спрема одделните прописи што важат за службените патувања на државните службеници.

Член 6

Финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот е должен во рок од петнаесет дена од денот на приемот на жалбата да и' ја отстапи жалбата на комисијата за даночни жалби со потребен материјал и податоци.

Член 7

Народниот одбор на околицата односно градот е должен во рок од петнаесет дена од денот на објавувањето на оваа уредба да предложи лица за претседател и за членови на комисијата за даночни жалби и нивни заменици, како и референт на комисијата и негов заменик.

Член 8

Комисијата за даночни жалби по одредбите од оваа уредба ќе се формира најдоцна до 30 септември 1953 година. До формирањето на комисијата реше-

нијата по жалбите ќе се донесуваат по досегашните прописи.

Жалбите што не ќе бидат расправени до формирањето на комисијата за даночни жалби ќе и' се предадат на комисијата за даночни жалби веднаш по нејзиното формирање.

Со денот на почетокот на примената на оваа уредба престануваат да важат одредбите на чл. 49 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/48) и другите прописи што се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 9

Во поглед на јавното соопштување на даночните основици на данокот на промет на производи и услуги на приватни лица, како и во поглед на поднесувањето и решавањето на жалбите и приговорите ќе се применуваат одредбите од оваа уредба.

Член 10

Правилникот за работа на комисијата за даночни жалби при народниот одбор на околицата односно градот го донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 217

26 август 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

290.

Врз основа на чл. 9 ст. 1 точ. 7 и и чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, а со цел да се заштитат правата на граѓаните да се школуваат под еднакви услови на сите школи во земјата, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРАВОТО ДА СЕ ЗАПИШУВААТ НА ФАКУЛТЕТИ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ ШКОЛИ ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1) Секој ученик што завршил средна школа за општо образование (гимназија) и положил голема матура има право да се запише на кој и да е факултет во земјата без никакви ограниченија.

По исклучок, републичкиот извршен совет може во согласност со Сојузниот извршен совет да дозволи на поделени факултети да се воведат конкурси за примане нови студенти во школската 1953/54 година, ако на тие факултети од технички разлози не е можно да се организира настава за сите пријавени студенти.

2) Републичките извршни совети ќе преземат мерки кои ќе ја обезбедат примената на оваа одлука почнувајќи од школската 1953/54 година.

3) Одборот за просветни прашања на Сојузниот извршен совет ќе се грижи за извршувањето на оваа одлука.

4) Оваа одлука влегува во сила одма.

Р. п. бр. 227

2 септември 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

291.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЛУПТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ИСТРА И НА СЛОВЕНЕЧКОТО ПРИМОРЈЕ

На 6 септември 1953 година ќе се пушти во тецај пригодна поштенска марка од 15 динари по

повод Десетгодишнината од ослободувањето на Истра и Словенечкото Приморје.

Сликата на марката симболично го претставува ослободувањето и стопанската изградба на Истра и на Словенечкото Приморје. Под сликата стои „ФНР Југославија“, а над сликата текст „Ослобођење Истре и Словеначког Приморја 1943—1953“ — се' со латиница. Ознаката на вредноста со „15“ стои во горниот лев агол. Бојата на марката е зелена.

Оваа марка ќе се продава кај сите поголеми пошти додека не ќе се потроши, а за франкирање поштенски пратки ќе важи неограничено време, односно до срокот што ќе се определи со дополнително решение.

Бр. 5673

26 август 1953 година

Белград

Директор

на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравнување со изворниот текст, установил дека во текстот на Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи, која е објавена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 33/53, се поткрала долу цитираната грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ И НА ДРУГИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

Во членот 67 во ставот 1 кон крајот на реченицата наместо текстот „помали од 150 динари ни поголеми од 10% од долгот“ треба да стои: „помали од 150 динари, но со тоа во ниеден случај да не можат да бидат поголеми од 10% од долгот“.

Од Сојузниот извршен совет, 2 септември 1953 година.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ

ДОДАТОК НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

„Меѓународни договори и други спогодби“ во бр. 5 од 12 август 1953 година објавуваат:

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Турција за начинот на плаќање на пченицата купена во Турција;

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош за оснивање експериментален центар за рехабилитација на физички онеспособените лица;

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Републиката Италија за државјанство на определени жители на селото Маховњани;

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Австрија за ослободување од давање обезбедување за парничните трошоци и за признавање на бедното право;

Одлука за ратификација на Специјалната спогодба за техничка помош помеѓу Обединетите нации, Меѓународната организација на трудот, Организацијата на Обединетите нации за исхрана и селско стопанство, Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура, Меѓународната организација за цивилно воздухопловство и Светската здравствена организација од една страна и Федеративна Народна Република Југославија од друга страна.

Одлука за ратификација на Протоколот за размена на стоки помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралевина Данска;

Одлука за ратификација на Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации

и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Првата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Втората дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Влегување во сила на Договорот за пријателство и соработка помеѓу Федеративна Народна Република Југославија, Кралевина Грција и Република Турција, потпишан во Анкара на 28 февруари 1953 година;

Размена на ратификационите инструменти на Француско-југословенската спогодба за обештетување на француските интереси национализирани во Југославија, потпишана помеѓу ФНРЈ и Француската Република на 14 април 1951 година во Париз;

Депонирање на инструментот на ФНРЈ за ратификацијата на Конвенцијата за платениот годишен одмор, усвоена од Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот на 24 јуни 1936 година;

Депонирање на инструментот со кој од страна на ФНР Југославија се ратификува Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 4 мај 1949 година, со кој се менува и дополнува Спогодбата за сузбивање прометот со неморални публикации, склучен во Париз на 4 мај 1910 година;

Ратификација од страна на Куба на Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид створена за потпишување во Париз на 9 декември 1948 година;

Известување од страна на Белгија за проширување на Протоколот потпишан во Париз на 19 ноември 1948 година, со кој се ставаат под меѓународна контрола дрогите надвор од Конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничување на производството и регулирање на дистрибуцијата на наркотичните дроги, изменета со Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година, на Белгиски Конго и Руанда — Урунди;

Ратификација од страна на Чиле на Конвенцијата за спречување и казнување на злочинот геноцид створена за потпишување во Париз на 9 декември 1948 година;

Пристап кон Меѓународниот правилник за одбегнување судрување на море;

Потпишување од страна на Финска на Конвенцијата за сузбивање трговијата со лица и експлоатацијата на проституција на други отворена за потпишување во Лејк Саксес, Њујорк, 21 март 1950 година;

Истапување на Романија од Светската здравствена организација;

Истапување на Албанија од Светската здравствена организација;

Истапување на Полска од Светската здравствена организација;

Пристап од страна на Јапонија кон Женевските конвенции за заштита на жртвите од војната; **Договор** за трговија и пловидба со Јапонија од 12 август 1949 година.

Во бројот 6 од 19 август 1953 година објавува:

Одлука за ратификација на Третата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Четвртата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федера-

тивна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Петтата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Шестата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Одлука за ратификација на Седмата дополнителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Организацијата на Обединетите нации и Федеративна Народна Република Југославија за давање техничка помош;

Прифаќање од страна на Швајцарската конфедерација на Протоколот потпишан во Париз на 19 ноември 1948 година, со кој се ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничување на производството и регулирање на распределбата на опојните дроги, изменета со Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година;

Пристап од страна на Тајланд кон Протоколот со кој се менуваат Конвенцијата потпишана во Брисел на 5 јули 1890 за создавање Меѓународна унија за објавување на царинските тарифи, Правилникот за извршување на Конвенцијата за создавање Меѓународно биро за објавување на царинските тарифи, како и записникот за потпишувањето, потпишан во Брисел на 16 декември 1949 година;

Ратификација од страна на Белгија на Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 4 февруари 1949 година, со кој се менува и дополнува Спогодбата за сузбивање на прометот со неморални публикации, потпишан во Париз на 4 мај 1910 година;

Депонирање на инструментите со кои Луксембург го ратификува Протоколот, со кој се менуваат Конвенцијата потпишана во Брисел на 5 јули 1890, за создавање Меѓународна унија за објавување на царинските тарифи, Правилникот за извршување на Конвенцијата за создавање Меѓународно биро за објавување на царинските тарифи, како и записникот за потпишување потпишан во Брисел на 16 декември 1949 година;

Прифаќање од страна на Италија на Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 4 мај 1949 година, со кој се изменува и дополнува Спогодбата за сузбивање на прометот со неморални публикации, потпишан во Париз на 4 мај 1910 година;

Пристап од страна на Полска кон Дополнителната конвенција од 13 мај 1950 година со Конвенцијата за превозење стоки со железници (ЦИМ) од 23 ноември 1933 година;

Ратификација од страна на Француска на Конвенцијата за подеднакво наградување на машката и женската работна сила за работа од еднаква вредност, усвоена на Меѓународната конференција на трудот на 29 јуни 1951 година.

Депонирање на инструментот со кој Салвадор ја ратификува Конвенцијата за постапување со воените пленници, Конвенцијата за подобрување судбината на ранетите и болните во оружените сили во војна, Конвенцијата за подобрување судбината на ранетите, болните и бродоломците на оружените поморски сили и Конвенцијата за заштита на граѓанските лица за време на војна склучена во Женева на 12 август 1949 година;

Резерви сторени од страна на Италија при постапувањето кон Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции, одобрена од Генералното собрание на Обединетите нации на 21 ноември 1947 година;

Прифаќање од страна на Португалија и Филипини на Меѓународниот правилник за одбегнување судрување на море од 1948 година;

Известување од страна на Еквадор за тоа на кои специјализирани агенции ќе се применува Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции, одобрена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации на 21 ноември 1947 година;

Ратификација со резерва од страна на Швајцарија на Спогодбата за увоз предмети од просветен, научен и културен карактер (со Протоколот) потпишана во Лејк Саксес, Њујорк, на 22 ноември 1950 година;

Депонирање на инструментот со кој Сан Салвадор е ратификува Спогодбата (со Протоколот) за увозене предмети од просветен, научен и културен карактер, отворена за потпишување во Лејк Саксес, Њујорк, на 22 ноември 1950 година;

Допонирање на инструментот со кој Луксембург ја ратификува Конвенцијата за постапување со воените пленници, Конвенцијата за подобрување судбината на ранетите и болните во оружените сили во војна; Конвенцијата за подобрување судбината на ранетите, болните и бродоломците на оружените поморски сили и Конвенцијата за заштита на граѓанските лица за време на војна склучена на 12 август 1949 година;

Пристап на Италија кон Бернската конвенција за заштита на книжевните и уметничките творби од 9 септември 1886 година ревидирана последен пат во Брисел на 26 јуни 1948 година;

Прифаќање од страна на Владата на Непал на Уставот на Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура донесен на 16 ноември 1943 година во Лондон;

Прифаќање од страна на Чиле на Меѓународната Конвенција за заштита на човечкиот живот на море, склучена во Лондон на 10 јуни 1948 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 23 од 18 јули 1953 година објавува:

Решение за дневниците за милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција што се наоѓаат во потерни одделенија или откоманди заради извршување специјални задачи;

Решение за назначување шеф на кабинетот на претседателот на Одборот за стопанство;

Решение за назначување јавен правобранител;

Решение за назначување помошник на секретарот на извршниот совет.

Во бројот 54 од 1 август 1953 година објавува:

Одлука за определување синдикалните органи надлежни за давање согласност на писмените договори помеѓу работодавците и куќните помошнички;

Исправка на Одлуката за распоредот на определниот вкупен износ на аконтациите на данокот на доход на селско-стопанските домаќинства за периодот јануари—септември 1953 на територијата на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 32 од 23 јули 1953 година објавуваат:

Уредба за општините во состав на град;

Решение за оснивање Комисија за реформа на школите за општо образование на НР Хрватска;

Правилник за здравствен надзор над просториите на угостителските дуќани и дуќаните за

општествена исхрана како и на персоналот на работа во тие дуќани.

Во бројот 33 од 30 јули 1953 година објавуваат:
Наредба за задолжителна туберкулинзација на говедата;

Наредба за задолжително бележење на птиците против чума.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 24 од 24 јули 1953 година објавува:

Наредба за полагање стручни испити за квалификуван и висококвалификуван возач на моторни возила;

Наредба за укинување Наредбата за забрана на ловот на диви кози;

Наредба за забрана на ловот на фазанки;

Упатство за извршување Уредбата за времена помош на воените инвалиди од војните од точ. 8 прилог XIV од Мировниот договор со Италија.

Во бројот 25 од 30 јули 1953 година објавува:

Одлука за облог и плаќање аконтации на данокот на доход на земјоделските стопанства за периодот јануари—септември 1953 година;

Одлука за дополнување на составот на Советот за здравје и социјална политика на НР Словенија;

Упатство за признавање стручна спрема на полуквалификуваните работници во задружните, закупните и приватните угостителски дуќани.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 14 од 13 јули 1953 година објавува:

Уредба за признавање стручна спрема во занаетчиството на лицата што не го изучувале занаетот редовно;

Уредба за примена на чл. 4 од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации;

Решение за Заводот за унапредување на домаќинствата;

Правилник за учителскиот дипломски испит;

Наредба за одделниот додаток за работа на работниците што се на работа во ветеринарните установи под условите опасни за животот или здравјето;

Упатство за дополнување на Упатството за финансирањето и финансиското работење на здравствениите установи;

Исправка на Уредбата на доделување парична помош на жртвите од фашистичкиот терор и на нивните фамилии;

Исправка на Уредбата за платите на куќните помошнички;

Исправка на Уредбата за издавање градежни, градежно-монтажни и градежно-занаетчиски работи преку јавно наддавање.

СОДРЖИНА:

	Страна
289. Уредба за сроковите и за решавањето на жалбите против решенијата за облог на данокот на доход — — — — —	325
290. Одлука за правото да се запишуваат на факултети свршените ученици на средните школи за општо образование — — —	326
291. Решение за пуштање во текај пригодна поштенска марка по повод десетгодишнината од ослободувањето на Истра и на Словенското Приморје — — — — —	326
Исправка на Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи	326